



**УНИВЕРЗИТЕТ „СВКЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА
ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА**



**ИЗВЕШТАЈ
ЗА РАБОТАТА НА ДЕКАНОТ НА ВЕТЕРИНАРЕН ФАКУЛТЕТ - БИТОЛА**

академска 2018/19 година

Битола, Декември 2019

СОДРЖИНА

| | |
|---|---|
| 1. ВОВЕД..... | 1 |
| 2. НАСТАВНО ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ | 1 |
| 3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ | 2 |
| 4. МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА..... | 2 |
| 5. ИНФРАСТРУКТУРНИ ЗАХВАТИ И НАБАВКА НА НОВА ОПРЕМА | 3 |

1. ВОВЕД

Извештајот за работата на Деканот и факултетот согласно Законот за високо образование претставува обврска во функција на давање отчетност и обезбедување транспарентност во работата на една високообразовна институција.

Ваквиот документ ја сублимира работата на Ветеринарен факултет - Битола, за период од една академска година.

Периодот на Академската 2018/2019 беше по многу нешта специфична година за нашиот Факултет. Извештајот кој го доставувам утврдува еден континуитет, којшто е својствен и типичен за академските средини, но истовремено ја нотира и големата новина каква што е донесувањето на новиот Закон за високото образование, кој од друга страна предизвика една посебна динамика во однос на усогласувањето и донесувањето на нови акти како нивно на Универзитет но и промени кои ќе следат и на единиците. Исто така во извештајниот период на нашиот факултет имаше назначено двајца декани-вршители на должност.

Како декан на Ветеринарен факултет - Битола, заеднички, со продеканите се обидовме што е можно подобро да ги исполниме поставените целиво поднесената Програма за работа при изборот, врз којашто, се надоврзаа стратегијата за работа на Факултетот за тековната академска година, како и стратегијата за развој на Универзитетот, како водилка за правците во кои го насочивме натамошното функционирање на Факултетот.

Во Извештајот што следи, низ различните поглавја согласно целите и обврските за функционирање на факултетот, детално се презентирани тековните активности, се зборува за новопреземени иницијативи, се следат оние што се веќе започнати во еден претходен период и се прави обид да се нотираат бројните настани.

Најпосле, со овој Извештај би сакал да им се заблагодарам пред сè на моите соработници – продеканите, но и на останатите раководители на катедри, центри и лаборатории, како и на административна служба заедно, за нивните напори и залагање во текот на оваа извештајна академска година, со цел заеднички да придонесеме на нашиот Факултет да ја афирмира својата улога и местото што му припаѓа во високообразовниот систем во земјата.

Декан

Доцент д-р Никола Караболовски

2. НАСТАВНО ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ НА ФАКУЛТЕТОТ

Основата на секоја високо образовна установа се студентите и нивната наставно-образовната дејност. Во оваа смисла, и во извештајниот период, главната активност на почетокот на академската година беше запишувањето нови студенти.

На Ветеринарен факултет-Битола Конкурсната комисија за упис на студенти даде информација дека во прва година на прв циклус студии се запишаа вкупно 17 студенти

Согласно негативните трендови во високото образование како и заради поголемата конкурентност, и намалениот број на матуранти кој е очигледен секоја година, мора да се спомене дека бројот на запишани студенти во прва година за прв пат е на исто ниво како и минатата година, факт кој укажува на оправданоста од промените кои минатата година беа направени со реакредитацијата

Во текот на академската 2018/2019 година студентите од Ветеринарен факултет –Битола задолжително посетуваа практична настава како еден од условите за запишување на наредната академска година.

Практичната настава беше реализирана во одредени стопански и нестопански субјекти, со кои Факултетот има потпишано договор за соработка со точно дефинирани обврски, секојдневни активности и потврда за реализирана настава од страна на овластеното лице каде се обавувала практичната настава. Во дел од субјектите каде беше организирана праксата, истите им обезбедија и оброци на студентите.

Во текот на академската 2018/2019 година беше спроведена и постапка за самоевалуација на Ветеринарен факултет-Битола.

Покрај тоа во текот на извештајниот период беа превземени активности и за активен придонес кон изготвување на Новиот Закон за високо образование, промена и изготвување на нови правилници на Универзитетот, согласно новиот Закон за високо образование, како и промена и изготвување на статутот на Универзитетот, но направени се и првични измени и изготвување на Статутот на Ветеринарен факултет -Битола, согласно новиот Закон за високо образование.

3. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА И АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

За време на извештајниот период Ветеринарен факултет – Битола имаше голем број активности за унапредување на научно-истражувачката работа.

IPA Проектот Protection of autochthonous populations of Pelagonia sheep breed in the cross-border area, кој се реализира заедно со Ветеринарниот факултет при Аристотел Универзитетот од Солун - Р. Грција, е во завршна фаза.

Со средства од гореспоменатиот проект, а воедно и за успешна негова реализација, Ветеринарен факултет-Битола набави ново патничко моторно возило фиат 500Л. Исто така за потребите на проектот набавени се еден апарат за испитување на физичко- хемиските параметри на млекото, како и апарат баксоматик, за одредување на вкупен број на бактерии и соматски келтки во млекото. Двата набавени апарати се од данскиот производител Фосс.

Во извештајниот период завршена е тендерската процедура за набавка на еден апарат – хемоанализатор и еден апарат за биохемиско испитување на крвта, исто така за потребите на ИПА проектот.

Поврзувањето на Факултетот со бизнис заедницата е од витално значење, особено во делот на високостручната апликативна работа. Градењето на партнерски односи носи добивки за сите, а со тоа Факултетот ја искажува и својата посветеност кон апликативната работа.

Во периодот што е предмет на овој Извештај, Факултетот набави соодветен ЕЛИСА кит за испитување на болеста лајшманиоза кај кучињата, првите проби се веќе направени, а во наредниот период услугите на лабораторијата ќе можат да ги користат и приватните ветеринарни амбуланти.

4. МЕЃУНАРОДНАТА СОРАБОТКА

Во академската 2018/2019 година, преку Еразмус + програмата, се реализирани следните студентски мобилности:

Академски кадар од Ветеринарен факултет - Битола кој реализира академска мобилност:

Доцент д-р Мими Ристевски, Ветеринарномедицински факултет во Стара Загора, Р. Бугарија.

Доцент др. Панче Дамески, Ветеринарномедицински факултет во Стара Загора, Р. Бугарија.

Академски кадар кој имаше свои предавања на Ветеринарен факултет - Битола, во летниот семестар 2018/19 год.

д-р Росен Димитров, доцент на Ветеринарномедицинскиот факултет во Стара Загора, Р. Бугарија.

Студенти од Ветеринарен факултет - Битола кои реализираа Еразмус мобилности (студирање) во академската 2018/19 година:

Илче Јовановски, Ветеринарномедицински факултет во Стара Загора, Р. Бугарија.

5. ИНФРАСТРУКТУРНИ ЗАХВАТИ И НАБАВКА НА НОВА ОПРЕМА

Во извештајниот период, на Ветеринарен факултет –Битола беа изведени следниве градежни активности:

1. Изградена е нова фекална канализација и истата е поврзана со градската канализациона мрежа.
2. Извршена е замена на дотраената дрвена дограма во канцелариите на професорите, во две лаборатории, кај техничкиот секретар и во канцеларијата на сметководителот, со нова пвц дограма.
3. Заменета е старата влезна врата на факултетот со нова алуминиумска врата.
4. Извршена е реконструкција на лабораторијата за млеко.
5. Извршена е реконструкција на лабораториите и опремата во нив кои што беа оштетени за време на поплавата минатата зима.

Во извештајниот период исто така е набавена и следнава опрема на факултетот:

1. Набавена е нова машина за косење на тревата во дворот на факултетот.
2. Набавена е нова машина за метење на просториите во факултетот.
3. Набавена е водотопна пумпа.
4. Набавен е соодветен метален сеф за чување на персоналните досиеја.
5. Набавени се два нови котли за парно греење на нафта од Факултетот за информатички и комуникациски технологии –Битола.
6. Набавени се 4 нови печатачи.
7. Набавени се 8 нови деск топ компјутери.
8. Набавени се 4 нови лап топ компјутери.